



НАСОКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОД АКЦИЗЕН СКЛАД ВО СОЦДАД

1. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО


По најава во системот од физичкото лице во МОЈА СМЕТКА, се одбира TDP – портал за декларации од трговци




Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни склади – се одбира Производство




Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликување на лупата.



Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни склади. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата.



Следен чекор е да се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на Пребарување по што ќе се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот акцизен склад.



Идентификациони број на трговец: МК1А0000F1001	Идентификациони број на трговец: МК1А0000F1011
Назив: []	Назив: Производство на жаски пијалаци
Улица: []	Улица: []
Број: []	Број: []
Град: []	Град: Кавадарци
Поштенски код: 1136	Поштенски код: 1430
Шифра на земја: МК	Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК	Шифра на јазик: МК

Главен дел - Декларација за производство

<p>Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1</p> <p>Шифра на национален производ: []</p> <p>Шифра од КН: []</p> <p>Национално потекло: []</p> <p>Количина: []</p>	<p>Пребарување на национален производ</p> <p>Национален производ</p> <p>Шифра на национален производ: []</p> <p>Шифра на категорија на национален производ: []</p> <p>Категорија на национален производ од алкохол: []</p> <p>Категорија на национален производ од тутун: []</p> <p>Шифра од КН: []</p> <p>Потекло на производ: []</p> <p>Број на акцион ознака: МК1А0000F1011</p> <p>Пребарување Избери</p>
--	--

Шифра	Вредност
S200N10001350	Лозова жолта 1л 40%
S200N10001426	Лозова жолта 0,7л 40%
S200N10001438	Лозова жолта 0,2л 40%
S300N00003826	НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96% увоз
S300N00003838	НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 70% >2Л ИЛИ < увоз
S300N00003849	НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 70% >2Л увоз

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: []

Број на декларација: []

Коментари: []

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана пред полето за количина.

Главен дел - Декларација за производство

Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1	Шифра на национален производ: S200N10001350	Лозова жолта 1л 40%
Шифра од КН: 22082029	Национално потекло: <input checked="" type="checkbox"/>	
Алкохол по волумен %: 40	Нето волумен по пакување/колето: 1	
Количина: 100	Литар (l) на температура: []	

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: []

Број на декларација: []

Коментари: []

Зачувај како примерок Зачувај како нацрт

Следен чекор е наведување на документите кои ќе се достават во прилог со одбирање на шифра, впишување број на документ и по потреба коментар

Главен дел - Декларација за производство

Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1

Шифра на национален производ: S300N10001165 НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96%

Шифра од КН: 22071000

Национално потекло:

Алкохол по волумен %: 96

Нето волумен по пакување/колето: _____

Количина: 1000 Литар (ℓ) на температура _____

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: PW02

Број на декларација: _____

Коментари: _____

кoличeствo акцизни стоки
 Спецификација за
 произведено количество
 акцизни стоки
 (PW03) Потврда за рафинирано
 количество акцизни стоки
 (PW04) Потврда за норматив
 Спецификација за влезните

Зачувај како примерок Зачувај како нацрт

Главен дел - Декларација за производство

Главен дел - Единствен референтен број на запис: 1

Шифра на национален производ: S300N10001165 НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96%

Шифра од КН: 22071000

Национално потекло:

Алкохол по волумен %: 96

Нето волумен по пакување/колето: _____

Количина: 1000 Литар (ℓ) на температура _____

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: PW05

Број на декларација: 24-8

Коментари: _____

Приложени документи, потврди и одобренија


Не	Тип на документ	Број на декларација
<input type="checkbox"/>	1 (PW02) Спецификација за произведено количество акцизни стоки	12-4
<input type="checkbox"/>	2 (PW05) Спецификација за влезните количини на акцизни стоки	24-8

Избриши




Записи на една страна: 10

Зачувај како примерок Зачувај како нацрт

По клик Провери декларација, и прикажаната порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување на декларација



Се прикажува ново поле и кај Избирање на датотека се кликува на Browse и се пребарува документот за прикачување (пдф или excel) по кое се одбира Вчитај. Се прикачува по еден документ, па потоа за вториот се повторува постапката, за третиот, итн.



По прикачувањето на прилозите истите можат да се прегледаат или да се отстранат или да се остават како што се прикачени.

Тоа е последен чекор.

Пред финализирање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да се измени или откаже во Дејство

Дејства Транзит Увоз Извоз Акцизи Непр

Почетна страница Приказ на движење

» Движење Преземање на подлишани пораки Печати Дејство

Дејства

РБД/ЕРБ/РБАД 20MKX1900000000016 Датум на поднесување Wed Jan 29 11:16:04 CET 2020

ЛРБ 1580292052064 Датум на статус Wed Jan 29 11:16:09 CET 2020

Порака Вид ЕХМ15 Даночен број МК4

Порака Статус Поднесена Идентификацион број на корисник A

» Движење Податоци

» Историјат на движење

Поднеси измена
Поднеси откажување
Вчитување/приказ на прилози
Преземи верзија за печатење

Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално

2. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни складови – се одбира Преработка

Дејства Транзит Увоз Извоз Акцизи Непр

Почетна страница

» Почетна страница

Дејства

LRN

1580291319765

158029897794

1579782347542

е-АД

Акцизна постапка

Пребарување за акцизни декларации

Пребарување на пораки за акцизи

Годишна количина на враќање по корисник

Нацрт

Примерок

Вчитување на документ

Барање за консултација

Пресметување на давачки

Акцизни складови

Акцизни давачки

Акцизни марки

Враќање на акциза

Акцизно повластено користење

Производство

Production For Small Producers

Преработка

Загуба/уништување

СТАТУС	PIN	ДЕЈСТВО
29, 2020	EXP15	сре., јан. 29, 2020
29, 2020	EXP15	сре., јан. 29, 2020
23, 2020	EM815	саб., јан. 25, 2020

Поднесена МК4С Показ на движење

Поднесена МК4L Показ на движење

Прифатена МК1A0000F1001 Показ на движење

Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликување на лупата.

Декларација за преработка

» Акцизи: Поднесување на декларација за преработка Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Основни податоци

Референтен број: 1580291759160
Датум на поднесување: 29.01.2020

Конетари

(Надлежен орган) Царинска испостава
Референтен број

Референтен број на имател на акцизен склад

Идентификациони број на трговец: МК1А0000F1001
Назив
Улица
Број
Град
Поштенски код: 1136
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Број на акцизен склад

Идентификациони број на трговец
Назив
Улица
Број
Град
Поштенски код
Шифра на земја
Шифра на јазик

Производи

Нов национален производ

Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни склади. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата.

Пребарување Акцизен склад

Пребарување преку критериуми

Број на акцизен склад
Акцизен број на имател на акцизен склад: МК1А0000F1001
Референтен број на испостава на издавање
Датум на важење

Име на трговец
Категорија на акцизен производ
Шифра на акцизен производ
Шифра на земја: МК
Северна Македонија

Пребарување Избрици

Број на акцизен склад	Референтен број на акцизна испостава	Назив	Шифра на земја	Град
МК1А0000F1121	МК009000	Склад за етил алкохол	МК	Скопје
МК1А0000F1011	МК009000	Производство на жестики пијалочи	МК	Кавадарци
МК1А0000F1131	МК009000	Склад за пиво	МК	Кавадарци
МК1А0000F1111	МК009000	Т...	МК	СКОПЈЕ

Назив: В...е
Улица:
Број:
Град: ГАЗИ БАБА
Поштенски код: 1136
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Назив: Склад за етил алкохол
Улица: Скопска
Број: 44
Град: Скопје
Поштенски код: 1000
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Производи

Нов национален производ

Шифра на национален производ
Шифра од КН
Национално потекло
Количина
Шифра од КН

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ
Број на декларација


Следен чекор е кај **Постоечки национален производ** (акцизното добро кое се преработува) да се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на Пребарување по што ќе се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот акцизен склад.

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана пред полето за количина.


Шифра	Вредност
S300H10001185	НЕД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96%
S300H10001177	НЕД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 70% 2Л ИЛИ <
S300H10001190	НЕД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 70% >2Л
S400H10001219	ДЕНАТ. ЕТИЛ АЛКОХОЛ

Истите чекори се и кај **Нов национален производ** (акцизното добро кое се добива по преработката) при што се впишува количината добиена по преработката.

Следен чекор е наведување на документите кои ќе се достават во прилог со одбирање на шифра, впишување број на документ и по потреба коментар



По клик Провери декларација, и порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување на декларација



Се појавува следниот приказ. Со клик на стрелката пред Декларација за преработка се враќа на почетниот екран.

[Дејства](#) [Транзит](#) [Увоз](#) [Извоз](#) [Акцизи](#) [Help](#)

[Декларација за преработка](#)

» Поднесена декларацијата [Печати](#)

Submit

Успешно комплетирање од Поднесување на декларација за 1580292052064 - Состојба : Поднесена

Декларација за печатење

Идентификатор на пораката	20E0000003355	
Име/презиме на подносител		
ЗАГЛАВИЕ	Локален референтен број	1580292052064
	Датум на поднесување	29-01-2020
(НАДЛЕЖЕН ОРГАН) ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА	Референтен број на испостава за акцизи	MK009000
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРЕРАБОТКА	Референца на инвентар на акцизен склад	MK1A0000F1001
	Број на акцизен склад	MK1A0000F1121
ПОСТОЕЧКИ НАЦИОНАЛЕН ПРОИЗВОД	Шифра на национален производ	HEД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96% (S300N10001165)
	Количина	100
НОВ НАЦИОНАЛЕН ПРОИЗВОД	Шифра на национален производ	HEД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 70% 2Л ИЛИ < (S300N10001177)
	Количина	140
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА	Вид на документ	Потврда за норматив (PW04)
	Референтен број на документ	35-4
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА	Вид на документ	Спецификација за произведено количество акцизни стоки (PW02)
	Референтен број на документ	35-8

Кај приказ на движење (EXM15 – декларација за преработка) се одбира Приказ на движење

[Дејства](#) [Транзит](#) [Увоз](#) [Извоз](#) [Акцизи](#) [Help](#)

[Почетна страница](#)

» Почетна страница

Дејства	LRN	РБД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1580292052064	20MKX1900000000016	Aleksandar	сре., јан. 29, 2020	EXM15	сре., јан. 29, 2020	Поднесена	MK4	Показ на Движење
	1580291319765	20MKX9000000000203	Aleksandar	сре., јан. 29, 2020	EXP15	сре., јан. 29, 2020	Поднесена	MK4	Показ на Движење

Се појавува претходно поднесената декларација и кај Дејство се одбира Вчитување/приказ на прилози.

[Дејства](#) [Транзит](#) [Увоз](#) [Извоз](#) [Акцизи](#) [Help](#)





[Почетна страница](#) [Приказ на движење](#)

» Движење [Преземање на потпишани пораки](#) [Печати](#) [Дејство](#)

Дејства Промена на активен трговец	РБД/ЕРБ/РБАД: 20MKX1900000000016 ЛРБ: 1580292052064 Порука Вид: EXM15 Порука Статус: Поднесена	Датум на поднесување: Wed Jan 29 11:16:04 CET 2020 Датум на статус: Wed Jan 29 11:16:09 CET 2020 Даночен број: MK41 Идентификациони број на корисник: A...	Поднеси измена Поднеси откажување Вчитување/приказ на прилози Преземи верзија за печатење
--	---	---	--

[» Движење Податоци](#)
[» Историјат на движење](#)


Се прикажува ново поле и кај Избирање на датотека се кликува на Browse и се пребарува документот за прикачување (пдф или excel) по кое се одбира Вчитај. Се прикачува по еден документ, па потоа за вториот се повторува постапката, за третиот, итн.



По прикачувањето на прилозите истите можете да се прегледаат или да се отстранат или да се остават како што се прикачени.

Тоа е последен чекор.


Пред финализирање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да се измени или откаже во Дејство




Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално

3. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАГУБА/УНИШТУВАЊЕ

Во менито Акцизи– Акцизна постапка – Акцизни склади – се одбира Загуба/уништување



Се отвора работната површина. Акцизната дозвола автоматски се отчитува, прв чекор е да се одбере акцизниот склад за кој се поднесува декларацијата со кликување на лупата.



Се отвора прозорец и по клик на Пребарување се прикажуваат сите одобрени акцизни склади. Со клик на бројот на складот се одбира конкретниот склад за декларацијата.

Декларација за загуба/уништување

» Акцизи: По Пребарување Акцизен склад

Пребарување преку критериуми

Основни податоци

Референтен број на имател на акцизен склад: МК1А0000F1001

Акцизен број на имател на акцизен склад: МК1А0000F1001

Референтен број на испостава на издавање: [dropdown]

Датум на важење: [calendar]

Име на трговец: [input]

Категорија на акцизен производ: [dropdown]

Шифра на акцизен производ: [dropdown]

Шифра на земја: МК Северна Македонија

Пребарување Избриши

Број на акцизен склад Референтен број на акцизна испостава Назие Шифра на земја Град

Референтен број на имател на акцизен склад

Идентификациски број на трговец: МК1А0000F1001

Назив: ВЕ [input]

Улица: [input]

Број: [input]

Град: ГАЗИ БАБА

Поштенски код: 1136

Број на акцизен склад

Идентификациски број на трговец: [input]

Назив: [input]

Улица: [input]

Број: [input]

Град: [input]

Поштенски код: [input]

» Акцизи: Поднесување на декларација за загуба

Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

Пребарување Акцизен склад

Пребарување преку критериуми

Референтен број на имател на акцизен склад: МК1А0000F1001

Акцизен број на имател на акцизен склад: МК1А0000F1001

Референтен број на испостава на издавање: [dropdown]

Датум на важење: [calendar]

Име на трговец: [input]

Категорија на акцизен производ: [dropdown]

Шифра на акцизен производ: [dropdown]

Шифра на земја: МК Северна Македонија

Пребарување Избриши

Број на акцизен склад	Референтен број на акцизна испостава	Називе	Шифра на земја	Град
МК1А0000F1121	МК009000	Склад за етил алкохол	МК	Скопје
МК1А0000F1011	МК009000	Производство на жестоки пијалоци	МК	Кавадарци
МК1А0000F1131	МК009000	Склад за пиво	МК	Кавадарци
МК1А0000F1111	МК009000	тнг	МК	СКОПЈЕ
МК1А0000F1021	МК004040	РЕ ЖЕСТОКИ ПИЈАЛОЦИ Инокс цистерни	МК	Кавадарци

Пребарување Избриши

Производи

Следен чекор е да се кликне лупата кај Шифра на национален производ и потоа клик на Пребарување по што ќе се прикажат сите регистрирани национални производи во конкретниот акцизен склад.

Улица: 810
Број: []
Град: ГАЗИ БАБА
Поштенски код: 1136
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Улица: Скопска
Број: 44
Град: Скопје
Поштенски код: 1000
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Пребарување на национален производ

Национален производ

Шифра на национален производ: []
Шифра од КН: []
Национално потекло: []
Количина: []

Шифра на национален производ: []
Шифра на категорија на национален производ: []
Категорија на национален производ од алкохол: []
Категорија на национален производ од тутун: []

Шифра од КН: []
Потекло на производ: []
Број на акцизен оспад: МК1A0000F1121

Пребарување Избри

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: []

Со одбирање на шифрата автоматски се вчитуваат податоците за производот и потоа се впишува количината согласно единицата мерка која е пропишана за производот и е отчитана пред полето за количина.

Поштенски код: 1136
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Поштенски код: 1000
Шифра на земја: МК
Шифра на јазик: МК

Производи

Национален производ

Шифра на национален производ: S300N10001165 НЕД, ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96%
Шифра од КН: 22071000
Национално потекло:
Алкохол по волумен %: 96
Нето волумен по пакување/колето: []
Количина: 10 Литар (l) на температура []

Приложени документи, потврди и одобренија

Тип на документ: Акциза
Број на декларација: (PW10) Платба на трошоците за уништување
Коментари: (PW11) Потврда за губење / уништување на акцизни стоки
(PW12) Спецификација за акцизни стоки од загуба

Зачувај како примерок Зачувај како нацрт

По клик Провери декларација, и порака дека е успешната проверката се одбира Поднесување на декларација

Декларација за загуба/уништување

» Акцизи: Поднесување на декларација за загуба

Провери декларација Поднесување на декларација Печатење на декларација

• Проверката е успешна, не се пронајдени грешки

Основни податоци

Референтен број 1580293413188
 Ознака за резервна постапка
 Референтен број за резервна постапка
 Датум на поднесување 29.01.2020

Коментари

(Надлежен орган) Царинска испостава
 Референтен број МК009000 Централна Управа

Референтен број на имател на акцизен склад

Идентификациони број на трговец МК1А0000Ф1001
 Назив BL
 Улица
 Број
 Град ГАЗИ БАБА
 Поштенски код 1136
 Шифра на земја МК
 Шифра на јазик МК

Број на акцизен склад

Идентификациони број на трговец МК1А0000Ф1121
 Назив Склад за етил алкохол
 Улица Скопска
 Број 44
 Град Скопје
 Поштенски код 1000
 Шифра на земја МК
 Шифра на јазик МК

По клик на Поднесување се појавува следниот приказ. Со клик на стрелката пред Декларација за загуба/уништување се враќа на почетниот екран.

Декларација за загуба/уништување

» Поднесена декларацијата

Печати



Submit

Успешно комплетирање од Поднесување на декларација за 1580293413188 - Состојба : Поднесена

Декларација за печатење

Идентификатор на порак	20ED0000003386		
Име/презиме на подносител	AL		
ЗАГЛАВИЕ	Локален референтен број	1580293413188	
	Ознака за резервна постапка	Не (0)	
	Датум на поднесување	29-01-2020	
(НАДЛЕЖЕН ОРГАН) ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА	Референтен број на испостава за акцизи	МК009000	
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАГУБА	Референца на имател на акцизен склад	МК1А0000Ф1001	
	Број на акцизен склад	МК1А0000Ф1121	
НАЦИОНАЛЕН ПРОИЗВОД	Шифра на национален производ	НЕД. ЕТИЛ АЛКОХОЛ 96% (S300N10001165)	
	Количина	10	
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА	Вид на документ	Потврда за губење / уништување на акцизни стоки (PW11)	
	Референтен број на документ	25/8	
	Вид на документ	Спецификација за акцизни стоки од загуба (PW12)	
	Референтен број на документ	45/8-7	


Кај приказ на движење (ЕХК15 – декларација за загуба/уништување) се одбира Приказ на движење



По прикачувањето на прилозите истите можат да се прегледаат или да се отстранат или да се остават како што се прикачени.

Тоа е последен чекор.

Пред финализирање на декларацијата од страна на царинскиот орган, декларацијата може да се измени или откаже во Дејство



Напомена – декларацијата е потребно да се потпише дигитално